

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ЗА РАЗМЕНА СО ЕТШ „МИХАЈЛО ПУПИН“- НОВИ САД

Критериуми

за избор на 4 ученици трета година од образовниот профил Компјутерска техника и автоматика за размена со средното електротехничко училиште Михајло Пупин од Нови Сад

Ќе биде избран по еден ученик од секој клас

Задолжително:

1. Сите ученици треба да бидат од образовниот профил компјутерска техника и автоматика и треба да се ученици во трета година.
2. Потпишана согласност од родител
3. Примерно поведење
4. Одличен успех 5,00 на крајот од 1 и 2 година.
5. Да сакаат да патуваат во Нови Сад на 5 дена.

Критериуми за бодување:

- Учество на напревари поврзани со струката

Поени	1 место	2 место	3 место	Учество
Училишен	3	2	1	0,5
Регионален	4	3	2	1
Државен	5	4	3	2
Меѓународен	6	5	4	3

- Воннаставни активности (секоја активност по 1 поен)

Напомена:

Во случај повеќе ученици од ист клас да имаат ист број на поени на 21.09.2022 година ќе се одржи дополнително тестирање по стручните предмети

Во случај да нема заинтересирани од некој клас, ќе одат повеќе ученици од друг клас.

Патувањето и размената на учениците е планирано во периодот од **10 - 14. 10. 2022** година. За можни измени во терминот учениците ќе бидат навремено известени.

Начин на апликација:

Ученикот треба да пополни пријава за учество на размената во која треба да се наведат бараните информации. Пријавите се подигнуваат во педагошка служба.

Приемот на апликациите е до 19.09.2022 во кабинет број 20 кај професорот Поликсена Митева до 13 часот.

Листата од пријавени ученици ќе бидат објавени на 20.09.2022 година.

Тестирањето ќе се одржи на 21.09.2022 година.

Резултати од тестирањето ќе се објават на 23.09.2022 година.

Одговорни наставници:

Поликсена Митева

Дијана Трајкоска

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ

Лицето _____ родител/старател на
ученикот _____ во _____ клас

ја потпишувам оваа согласност за учество во размената на ученици од СЕТУГС Михајло Пупин-
Скопје со средното електротехничко училиште Михајло Пупин од Нови Сад.

Согласен сум и да патува во Република Србија и да престојува таму во рамките на размената.

Согласноста се дава и е во важност до завршувањето на размената на ученици.

Датум

Изјавил

Име и презиме: _____

Потпис: _____

ПРИЈАВА

за учество во размената на ученици од СЕТУГС Михајло Пупин-Скопје со средното електротехничко училиште Михајло Пупин од Нови Сад.

Јас, ученикот _____, роден на _____ година во _____, ученик во трета година од _____ клас од образовниот профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика во учебната 2022/23 година се пријавувам за учество во размената на ученици од СЕТУГС Михајло Пупин-Скопје со средното електротехничко училиште Михајло Пупин од Нови Сад.

Задолжителни прилози кон пријавата

1. Успех за завршена прва година: _____, поведение _____,

2. Успех за завршена втора година _____, поведение _____,

3. Учество на напревари (наведете натпревар, место, година, ментор/ фотокопија од сертификатот)

4. Воннаставни активности (наведете активност, место, година, ментор/фотокопија од сертификат)

Датум

Име и презиме и потпис на подносителот:
